



VIENNA INSURANCE GROUP

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
ВИНЕР - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ

УСЛОВИ

ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ
НА СУДСКИ ВЕШТАЦИ и ПРОЦЕНИТЕЛИ

ЈУНИ 2014 година

ЗНАЧЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ ИЗРАЗИ

Одделните изрази во овие услови ги имаат следните значења:

1. **ОСИГУРУВАЧ** - Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп (во понатамошниот текст ВИНЕР).
2. **ДОГОВОРУВАЧ НА ОСИГУРУВАЊЕ** - лице коешто со осигурувачот го склучува договорот за осигурување;
3. **ОСИГУРЕНИК** - лице чијашто одговорност е покриена со осигурувањето, физичко лице со овластување издадено од гранкова комора (овластено тело).
4. **ТРЕТО ЛИЦЕ** - лице кое не е субјект на договорот за осигурување, односно лице чија одговорност не е покриена со осигурувањето како и работник на осигуреникот, но нему му припаѓаат правата од осигурување ;
5. **СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ** - највисок износ на обврската на осигурувачот за секој осигурен случај.
6. **ПРЕМИЈА** - износ што се плаќа за осигурување врз основа на договорот за осигурување;
7. **ПОЛИСА** - исправа на договорот за осигурување;
8. **ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ** - иден неизвесен и независен од исклучивата волја на осигуреникот штетен случај, кој има за последица настанување на штета за кој надомест може да бара трето оштетно лице;
9. **ИЗВОР НА ОПАСНОСТИ** - дејност (занимање), ствари (подвижни и неподвижни), правен однос или одредено својство од кои може да настане одговорност како ризик покриен со ова осигурување.
10. **АГРЕГАТЕН ЛИМИТ** – претставува горна граница на обврски на осигурувачот за сите осигурени случаи остварени во осигурителниот период (една година)
11. **ЧИСТО ИМОТНА ШТЕТА** – штета која претставува економска загуба која не настанала ниту од повреда на лице, ниту оштетување или уништување на предмети.
12. **СУДСКИ ВЕШТАК** – Стручно лице со решение за именување од претседател на општински, апелационен, трговски суд , односно лице кое е повикано да пред судот или нарачателот, користејќи ја својата стручност и знаење , го изнесе своето мислење и наод за елементи на предметниот спор кои може би биле важни за утврдување на вистинитоста на наодите кои се предмет на докажувања.
Трговец поединец – вештак кој е регистриран согласно со Законот за трговските друштва и кое ги исполнува условите за вршење вештачење утврдени со закон.
Вештак е лице кое има лиценца за вештачење од соодветната област и е запишан во регистарот на вештаци.
13. **ДРУШТВО ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ** е трговско друштво кое е регистрирано во согласност со Законот за трговските друштва и врши вештачење согласно Закон за вештачењ.
14. **ОВЛАСТЕН ПРОЦЕНУВАЧ** е трговец поединец или трговско друштво кое поседува лиценца за процена за определена област издадена од надлежен министер;
Проценувач е лице кое има положено стручен испит за проценувач и е вработено кај овластен проценувач на работи од областа на процената.

ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Предмет на осигурување според овие услови е професионална одговорност од предизвикани материјални штети кон трети лица, од страна на физичко лице или вработени кај правно лице, кои поседуваат овластени лиценци издадени од одговорни органи од предметната гранка, кои се занимааваат професионално со предметната дејност.

ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ

Член 2

1) Осигурен случај во смисла на овие Услови, претставува секој пропуст или грешка направени при извршување на професионалните обврски што осигуреникот ќе ги направи во извршување на работи и дејствијата спрема странката и трети лица.

2) Под еден осигурен случај можат да се подразбираат и повеќе штети од ист настан, а максималниот износ за исплатата на надоместок е сумата на осигурување, без оглед на број на оштетени лица.

3) Се смета дека настанал осигурен случај тогаш кога се остварил пропуст или грешка во извршување на професионалните обврски и дејства од предметната професија.

4) Пропустите и грешките се сметаат дека се познати кога оштетениот сам ги утврди или за нив дознал по извршеното дејствие или превземени активности од договорувачот на осигурувањето, независно од тоа дали е поднесено оштетно побарување од оштетениот директно или од договорувачот на осигурувањето.

ТЕРИТОРИЈАЛНО ВАЖЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 3

Со осигурувањето се опфатени осигурени случаи што настанале на територијата на Република Македонија, а на територијата на други земји само ако тоа посебно се договори или ако тоа е предвидено во полисата.

СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 4

1) Сума на осигурување е горната граница на обврските на осигурувачот по еден осигурен случај, па и тогаш кога за штетата одговараат повеќе лица чијашто одговорност е покриена со ова осигурување.

Минимална сума на осигурување согласно законска регулатива - Закон за вештачење изнесува 3.000 Евра во денарска противвредност за Вештак-Трговец поединец и 20.000 Евра во денарска противвредност за Друштво за вештачење.

Минимална сума на осигурување согласно законска регулатива - Закон за процена изнесува 20.000 Евра во денарска противвредност за процените - Трговец поединец и 50.000 Евра во денарска противвредност за трговско друштво.

2) Агрегатен лимит претставува горна граница на обврски на осигурувачот за сите осигурени случаи остварени во осигурителниот период (една година)

3) По настанувањето на осигурениот случај и исплата на оштетата, осигурувањето останува и понатаму на сила до висина на сумата на осигурување од полисата.

4) Износот на сумата на осигурување и агрегатниот лимит мора да се впишани во полисата за осигурување.

ФРАНШИЗА (УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИКОТ ВО ШТЕТА)**Член 5**

Осигуреникот може да договори со осигурувачот сам да учествува во секоја штета со одреден износ од утврдената висина за надомест на штата.

Ако е договорено да осигуреникот учествува во секој штетен настан, во случај на настанување на осигуран случај, осигурувачот има обврска да исплати оној дел од штетата која го поминува износот на договорената франшиза.

ВРЕМЕНСКО ВАЖЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО**Член 6**

1) Осигурувањето се склучува за период од една година.

2) Осигурувачот е во обврска само тогаш ако осигурениот случај настане за време на важење на осигурувањето.

3) Осигурениот случај којшто настанал за време на важењето на осигурувањето, а чија што причина е од периодот којшто претходи на склучување на договорот за осигурување или од време кога осигурувањето било прекинато, покриен е со осигурување само тогаш ако на договорувачот на осигурувањето или на осигуреникот до почетокот на осигурувањето или повторниот почеток на осигурувањето не му биде позната причината од која потекнува осигурениот случај.

ПОЧЕТОК И ПРЕСТАНОК НА ОСИГУРУВАЊЕТО**Член 7**

Обврската на осигурувачот започнува по истек на 24-от час од денот кој во договорот за осигурување е означен како почеток на осигурувањето.

Обврската на осигурувачот престанува со истекот на 24-от час од денот кој во договорот за осигурување е наведен како ден на истек на осигурувањето.

Осигурувањето може да престане поради: престанок на договорот помеѓу двете страни-доброволно и постоење на законски пречки за обавување на дејноста или доколку лиценцата му биде одземена.

ШТЕТИ ИСКЛУЧЕНИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ**Член 8**

Со осигурување се исклучени штети кои се предизвикани од :

1) Заради намерно и грубо предизвикани штети од страна на осигуреникот или заради штети направени како последица од свесни постапки надвор од Законот на професионалната дејност со сите Измени и дополнувања, прописи, акти во чии рамки се извршува неговата професионалната регистрирана дејност.

2) Заради договарање на проширена одговорност на осигуреникот за случаи кои по закон не одговараат.

3) Предизвикани непосредно или посредно војна или политички ризици, без обзир дали е објавена војна или не.

4) Поради штети настанати од елементарни непогоди и виша сила :

- Елементарна непогода се смета изненадна голема несреќа која предизвикува жртви, штети од голем обем на имоти или нивно уништување, штети на инфраструктура и околина

5) За штети кои настанале како последица од долготрајно дејство на температура, плин, пареа, влага

6) За штети настанати по налог и барање на клиентот, односно кршење и непочитување на одлуки на инспекциски и надзорни тела и органи.

7) За финансиски штети, загубена заработка, кои настанале како последица на прекин на работа на осигуреникот

8) За штети настанати како последица од која било врста повреда на авторски права, патенти, трговско име, бренд, лого, слоган

9) За штети настанати како последица од уништување, измена, оштетување, намалување на функцијата или достапност на компјутерски податоци, хардвар, софтвер, уреди за пренос на податоци, микрочипови, интегрирани склопови и сл. без разлика дали станува збор за делови на компјутерска или не-компјутерска електронска опрема.

10) За штети настанати како последица на повреда на право на углед, добар глас и чест или измама;

11) За штети настанати кај кои:

- со правосилна пресуда е утврдено нестручно, несовесно вршење на процена или вештачење;
- со неправилно утврден основ или висина, непочитувајќи ги прописите и постапката за извршување на својата дејност, необезбедувајќи релевантни материјални докази, извршување на проценка и пресметка со доведување во заблуда на третото лице;
- ако со пресуда е изречена забрана на вршење на професија, односно дејност;
- ако лиценцата е издадена врз основа на неточни податоци;
- ако со ревизија на процената се утврди дека истата е направена нестручно, имало конфликт на интереси и злоупотреба на информации

ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 9

Договорувачот на осигурувањето, премијата за осигурување ја плаќа веднаш при склучување на договорот за осигурување, ако поинаку не е договорено.

Член 10

Во случај на престанување на договорот за осигурување пред договорениот рок на траење, ако договорувачот имал некаков дополнителен бонус вкалкулиран во договорот за осигурување, должен е износот на премијата одобрена на име бонус, да му го врати на осигурувачот.

Член 11

1) Ако изворот на опасност наведен во полисата, престане да постои пред почетокот на обврската на осигурувачот, на договорувачот на осигурувањето му се враќа износот од платената премија.

2) Ако изворот на опасност наведен во полисата престане да постои за време на траење на осигурувањето, осигурувачот е должен да му врати на договорувачот на осигурувањето дел од премијата за извор на опасност кој што престанал да постои за преостанатото време, доколку за тој извор на опасност, осигурувачот не бил во обврска да плати надомест од осигурувањето.

3) Во сите други случаи, со престанување на договорот за осигурување, пред истек на времето за кое е платена премија, премијата му припаѓа на осигурувачот само до истечување на денот до кој што бил во обврска, ако поинаку не е договорено.

ГУБЕЊЕ НА ПРАВО НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 12

1) Оштетениот го губи правото на осигурување ако со правосилна судска одлука донесена во кривична постапка се докаже вина на осигуреникот, со што осигурувачот нема обврска на никакви плаќања по основ надомест на штета.

ОБВРСКА НА ОСИГУРЕНИКОТ

Член 13

1) При склучување на договорот за осигурување осигуреникот е должен да ги пријави сите околности кои ги знаел или морал да ги знае, а се важни за процена на ризикот.

2) Да го извести осигурувачот за секоја промена на околности кои може да бидат важни за промена на ризикот, независно дали ризикот е променет со негова волја и постапка или не

ОБВРСКА НА ОСИГУРЕНИКОТ ПО НАСТАНУВАЊЕ НА ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ

Член 14

1) Осигуреникот е должен да го извести осигурувачот за настанувањето на осигурениот случај како и за поднесеното барање за надомест на штетата најдоцна во рок од три дена по создавањето.

2) Осигуреникот е должен да го извести осигурувачот и тогаш кога барањето за надомест на штета против него ќе биде истакнато преку суд, ќе биде ставен во притвор, како и тогаш кога ќе биде поведена постапка за обезбедување на докази.

3) Ако е поведен извид подигнат обвинителен акт, или е донесена Одлука за кривична постапка, осигуреникот е должен за тоа веднаш да го извести осигурувачот, па и тогаш кога веќе го пријавил настанувањето на штетниот настан. Исто така е должен да го достави наодот на надлежниот орган во врска со настанатиот штетен настан.

4) При склучување на договорот за осигурување осигуреникот е должен да ги пријави сите околности кои ги знаел или морал да ги знае, а се важни за процена на ризикот.

5) Да го извести осигурувачот за секоја промена на околности кои може да бидат важни за промена на ризикот, независно дали ризикот е променет со негова волја и постапка или не, во на осигурувачот му припаѓа правото на регрес за евентуално исплатен осигуран случај, како и право на зголемена премија за осигурување.

6) Осигуреникот не е овластен без претходна согласност на осигурувачот да се изјасни за барањето за надомест на штета, а особено да го признае потполно или делумно, да за барањето за надомест за штета се израмни како ниту да изврши исплата.

7) Во случај да оштетено лице со барање за оштета непосредно се обрати на осигурувачот, осигуреникот е должен на осигурувачот да му ги обезбеди и овозможи сите докази о податоци со кои располага, а кои се неопходни за утврдување за причината за штета и процена на основот и видина на штета.

ОБВРСКА НА ОСИГУРУВАЧОТ ПО ПОДНЕСЕНОТО БАРАЊЕ ОД ОШТЕТЕНОТО ЛИЦЕ

Член 15

Во врска со поднесеното барање за надомест на штета од страна на оштетеното лице осигуреникот е должен на барање на осигурувачот да му ги обезбеди целокупната документација во оригинал (на увид) и препис, како и да му ги остави на располагање сите потребни податоци и информации кои се од влијание а утврдување на штетата, по обем и висина.

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА**Член 16**

- 1) Осигурувачот го исплатува надоместокот од осигурувањето во рок од 14 дена, сметајќи од денот кога ја утврдил својата обврска и висината на таа обврска, односно по комплетирањето на штетата.
- 2) Осигурувачот го исплатува надоместот од осигурувањето врз основа на:
 - (1) утврдена фактичка состојба, основ и висина на штета;
 - (2) врз основа на договорените права и обврски согласно договорот за осигурување;
 - (3) најмногу до висина на осигурраната сума, за еден или повеќе осигурани случаи или
 - (4) најмногу до висина на утврден агрегатен лимит, согласно полисата за осигурување.
 - (5) намалена за евентуално договорена франшиза или солидарно учество на осигуреникот
 - (6) судската одлука.

НЕПОСРЕДНО БАРАЊЕ НА ОШТЕТНО ЛИЦЕ**Член 17**

- 1) Ако оштетното лице своето барање или тужбата за надомест на штета го упати само спрема осигурувачот, осигурувачот ќе го извести за тоа осигуреникот и ќе го повика за да му ги даде сите потребни податоци и постапки во согласност со член 12 од овие Услови, како и самиот осигуреник да ги преземе мерките заради заштита на своите интереси.
- 2) До колку во случајов од претходниот став осигурувачот одлучи да му исплати надомест на оштетениот во потполност или делумно, должен е за тоа да го извести осигуреникот.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 18****Постапка по приговори**

Во случај осигурувачот и осигуреникот да не се согласат по однос на обемот и висината на штетата осигуреникот има право на приговор во рок од 8 дена од приемот на писменото известување од осигурувачот, до Второстепената комисија за решавање на штети по приговор.

Член 19**Постапка по жалба**

Договорувачот, односно осигуреникот во однос на работењето на Друштвото има право на жалба до Агенцијата за супервизија на осигурување како орган надлежен орган за супервизија на друштвата за осигурување.

Член 20**Решавање на спорови**

Евентуалните спорови кои би произлегле од договорот за осигурување, договорните страни ќе ги решаваат спогодбено, а доколку до спогодба не дојде надлежен е Основен суд Скопје 2 Скопје.

ПРИМЕНА НА ОВИЕ УСЛОВИ**Член 21**

Овие услови се применуваат со денот на нивното донесување.